

Прилог бр.3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германска лингвистика			
2.	Код	4FF204512			
3.	Студиска програма	Германски јазик и книжевност			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Филолошки Факултет – Катедра за германски јазик и книжевност			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	втор			
6.	Академска година / семестар	2012/13 I семестар кредити	7.	Број на ЕКТС 6	
8.	Наставник	Доц. д-р Билјана Ивановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Продлабочување и надградување на стекнатото знаење од додипломските студии во областа на германската лингвистика и изучување на спецификите на германскиот јазик како систем во поврзаност со теоријата и методологијата на проучување на германскиот јазик.</p> <p>Целта е да се даде осврт кон различните полиња на истражување од областа на лингвистиката, да се објаснат соодветните концепти на овие полиња и да им овозможи на студентите да формираат слика за јазикот како систем. Така конципирана, програмата ќе ги оспособите студентите да можат да ги согледуваат поединечните делови на јазикот и правилата коишто ги поврзуваат во целина и полесно да читаат и да разбираат дела од областа на лингвистиката.</p>				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <p>Овој курс ги опфаќа современите лингвистички теории од 70-тите години на 20 век до денес во следните области: Структурна и функционална лингвистика (фонологија, морфологија, синтакса, лексикологија и зборообразување во современиот германски јазик). Антропоцентрична лингвистика. Семантика и прагматика. Текстлингвистика, дискурсна лингвистика во рамките на германската лингвистика. Општи и специфични знаења за синхронијата и дијахронијата од аспект на лингвистика, теоретски и практични знаења за јазичната комуникација,</p>				

	<p>продлабочување на знаењата за лингвистичките теории кои актуелно се обработуваат во германската лингвистика.</p> <p>Преглед на јазичните истражување од комуникативен и когнитивен аспект: прагматички, социолингвистички, психолингвистички, когнитивен. Учење на јазикот и неговата поврзаност со мозокот. Разгледување на некои развојни процеси во современиот германски јазик.</p>			
12.	<p>Методи на учење: семинари, интерактивен метод: работа во групи, реферати, домашни работи, семинарски работи, дискусија, дебата, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, симулација на воннаставни воспитно-образовни активности, самостојно учење.</p>			
13.	Вкупен расположив фонд на време	216		
14.	Распределба на расположивото време	3+2+2		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	3
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	2
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	
		16.2.	Самостојни задачи	2
		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување писмен и устен испит			
	17.1.	Проектна задача	30	
	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усмена)	50	
	17.3.	Активност и учество	20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет)(F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест)(E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум)(D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум)(C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет)(B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет)(A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на 80% од наставата		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Германски јазик		

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Преку инструментите: 1) Евалуација од студентите 2) Опсервација на наставниот процес				
22	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Britta Hufeisen / Gerhard Neuner	Angewandte Linguistik für den fremdsprachlichen Deutschunterricht	Langenscheidt, Berlin.	1999
		2.	Knapp, Karlfried [Hrsg.]:	Angewandte Linguistik; mit CD-ROM	Francke Verlag, Tübingen-Basel, 3. vollst. überarb. und erw. Aufl.	2011
	3.	Spillner, Bernd [Hrsg.]:	<i>Perspektiven der angewandten Linguistik</i> ; Forum angewandte Linguistik Bd. 12 + Bd. 13 (Kühlwein, Wolfgang [Hrsg.]),	Gunter Narr Verlag, Tübingen	1987	
	22.2	Дополнителна литература				
Ред. број		Автор	Наслов	Издавач	Година	
1.		Gruber, Helmut; Menz, Florian [Hrsg.]:	Interdisziplinarität in der angewandten Sprachwissenschaft	Oskar Lang Verlag, Frankfurt am Main	2003	
2.		Peuser, Günter und Winter, Stefan [Hrsg.]	<i>Angewandte Sprachwissenschaft. Grundfragen - Bereiche - Methoden</i> ;	Bouvier Verlag (Herbert Grundmann), Bonn	1981	
	3.					